

ЕМБС: 05180694

Целосно име: Рудници и железарница УСЛУГИ акционерско друштво-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2019

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	424.502.425,00			418.315.136,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	9.352.536,00			9.352.536,00
5	-- Гудвил	9.352.536,00			9.352.536,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	415.088.489,00			408.901.200,00
10	-- Недвижности (011+012)	314.041.846,00			299.515.921,00
11	-- Земјиште	138.082.781,00			138.082.781,00
12	-- Градежни објекти	175.959.065,00			161.433.140,00
13	-- Постројки и опрема	96.764.459,00			104.703.126,00
14	-- Транспортни средства	75.270,00			
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	2.197.705,00			2.672.944,00
18	-- Материјални средства во подготовка	1.997.785,00			1.997.785,00
19	-- Останати материјални средства	11.424,00			11.424,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	61.400,00			61.400,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	61.400,00			61.400,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	295.759.826,00			307.144.968,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	5.865.847,00			9.733.446,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	1.802.302,00			2.029.670,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.667.853,00			3.513.335,00
42	-- Залихи на трговски стоки	395.692,00			4.190.441,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	261.452.304,00			267.416.302,00
47	-- Побарувања од купувачи	254.157.764,00			249.014.084,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	409.600,00			10.330.481,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	6.715.184,00			7.901.981,00
50	-- Побарувања од вработените	164.000,00			164.000,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	5.756,00			5.756,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	17.942.340,00			19.387.438,00
56	-- Побарувања по дадени заеми од поврзани друштва	8.863.111,00			8.863.111,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	9.079.229,00			10.524.327,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	10.499.335,00			10.607.782,00
60	-- Парични средства	10.499.335,00			10.607.782,00

63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	720.262.251,00	725.460.104,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	682.532.141,00	669.228.824,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	505.780.799,00	505.780.799,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	11.501.612,00	11.501.612,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	207.805.153,00	188.401.905,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	33.216.651,00	134.309.315,00
72	-- Законски резерви	27.894.288,00	42.451.277,00
74	-- Останати резерви	5.322.363,00	91.858.038,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	24.317.608,00	24.572.182,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	70.986.528,00	31.083.834,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	6.099.930,00	141.249.931,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	37.730.110,00	55.998.810,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	37.730.110,00	55.998.810,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	8.906.640,00	24.820.081,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	153.951,00	150.951,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.198.470,00	1.312.467,00
100	-- Обврски кон вработените	2.452.441,00	2.769.954,00
101	-- Тековни даночни обврски	1.859.245,00	455.164,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	23.159.363,00	26.490.193,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)		232.470,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	720.262.251,00	725.460.104,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	191.773.974,00			258.123.005,00
202	-- Приходи од продажба	190.369.786,00			250.930.438,00
203	-- Останати приходи	1.404.188,00			7.192.567,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	195.285.254,00			387.914.936,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	99.707.875,00			75.394.931,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.516.603,00			81.434.085,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	4.184.476,00			11.738.685,00
212	-- Останати трошоци од работењето	13.630.724,00			13.111.926,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	48.534.755,00			49.614.847,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	31.363.365,00			31.856.557,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	2.328.391,00			2.338.542,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	12.781.821,00			12.651.665,00
217	-- Останати трошоци за вработените	2.061.178,00			2.768.083,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	18.691.247,00			24.696.820,00
222	-- Останати расходи од работењето	9.019.574,00			131.923.642,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	301.126,00			1.641.959,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	14,00			1.343.884,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење				296.642,00

	со неповрзани друштва		
233	- - Останати финансиски приходи	301.112,00	1.433,00
234	- - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	2.889.776,00	11.994.804,00
239	- - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.620.982,00	11.757.317,00
240	- - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	268.794,00	237.487,00
247	- - Загуба од редовното работење (204- 205+207+234+245)-(201+223+244)	6.099.930,00	140.144.776,00
251	- - Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	6.099.930,00	140.144.776,00
252	- - Данок на добивка		1.105.155,00
256	- - НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252- 253+254)	6.099.930,00	141.249.931,00
257	- - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	112,00	114,00
258	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
270	- - Загуба за годината	6.099.930,00	141.249.931,00
291	- - Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	6.099.930,00	141.249.931,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
625	- - Земјишта	138.082.781,00			138.082.781,00
627	- - Набавна вредност на станови и станбени згради	434.622,00			2.845.284,00
629	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	334.683,00			1.898.865,00
630	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	99.939,00			946.419,00
631	- - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	207.179.176,00			94.702.563,00
633	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност	31.320.051,00			26.277.686,00
634	- - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)	175.859.125,00			68.050.744,00
662	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	11.942.340,00			13.387.438,00
663	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата (< или = АОП 052 од БС)	6.000.000,00			6.000.000,00
665	- - Долгорочни заеми и кредити дадени на физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата				9.644.930,00
667	- - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	61.400,00			9.644.930,00
673	- - Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчии, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	164.000,00			164.000,00
674	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон	23.159.363,00			55.998.810,00

	трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата(< или = АОП 095 од БС)		
	- - Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата(< од АОП 065 од БС)	15.055.367,00	15.663.148,00
682			
	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	135.348,00	13.923.515,00
684			
	- - Останати обврски кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	792.777,00	1.963.196,00
687			
	- - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП 202 од БУ)	1.610.851,00	92.787.557,00
690			
	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	14.746.781,00	17.763.005,00
691			
	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	19.020.411,00	133.237.623,00
692			
	- - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од БУ)	8.790.872,00	7.142.653,00
696			
	- - Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	1.404.188,00	7.192.567,00
710			
	- - Расходи на продадени производи и услуги		79.110.880,00
716			
	- - Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.945.828,00	1.726.255,00
717			
	- - Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	141.014,00	153.142,00
720			
	- - Униформи-заштитна облека и обувки	306.305,00	445.594,00
722			
	- - Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	30.589,00	72.399,00
723			
	- - Вода (< или = АОП 208 од БУ)	61.923.134,00	38.198.211,00
724			
	- - Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	32.787.651,00	33.135.721,00
725			
	- - Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	463.252,00	511.210,00
726			
	- - Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.110.102,00	1.150.210,00
727			
	- - Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	709.351,00	7.659.717,00
729			
	- - ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	642.021,00	660.049,00
731			
	- - Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	96.762,00	36.000,00
736			
	- - Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	546.022,00	425.008,00
741			
	- - Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)		26.076,00
743			
	- - Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	364.299,00	1.308.612,00
744			
	- - Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	246.247,00	190.664,00
745			
	- - Трошоци за организиран превоз до и од работа (< или = АОП 217 од БУ)	465.600,00	557.400,00
754			
	- - Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	320.016,00	320.016,00
757			
	- - Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	179.680,00	201.795,00
759			
	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	199.799,00	311.653,00
761			

762	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	615.018,00	678.353,00
765	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.718.913,00	13.111.926,00
771	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	112,00	120,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2291	- 35.23 - Трговија на гас преку дистрибутивните системи	301.112,00			
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	19.020.411,00			
2370	- 46.71 - Трговија на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи	304.283,00			
2387	- 47.30 - Трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници	1.610.851,00			
2422	- 49.50 - Цеповоден транспорт	143.311.703,00			
2460	- 61.10 - Дејности на жичани телекомуникации	495.456,00			
2478	- 64.99 - Други финансиско-услужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови, неспомнати на друго место	1.099.919,00			
2491	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	8.790.872,00			
2545	- 82.99 - Останати деловни помошни услужни дејности, неспомнати на друго место	168.738,00			
2552	- 84.24 - Работи на јавниот ред и безбедноста	16.971.755,00			

Потпишано од:

Verka Bozhinovska

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom,
C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.